



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 25 март 1992

Скопје

Број 19

Год. XLVIII

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 2.600 динари. Овој број чини 80
динари. Жиро сметка 40100-603-12498

247.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за внатрешни работи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17 и 18 март 1992 година.

Број 08-1116/1
18 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов, с. р.

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ број 37/80, 24/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 36/91), членот 128 се менува и гласи:

„На работник на Министерството кој има најмалку 20 години пензиски стаж од кои најмалку 10 години ефективно поминати на работно место за кое стабот на осигурување се смета во зголемено траење и 50 години живот за маж, односно 45 години за жена, може да му престане работниот однос со право на пензија, ако:

– заради нарушена психофизичка или општа здравствена способност не ги извршува работните задачи, а не може да биде распореден на друго работно место кое одговара на неговата стручна подготовка и здравствена способност што ја утврдува лекарска комисија;

– работникот со своите работни, стручни и други способности не може да одговори на барањето за навремено, рационално и ефикасно извршување на работните задачи во рамките на функцијата на Министерството, по претходна негова согласност, што ја утврдува посебна комисија образувана од министерот.

Против решението за престанување на работниот однос, работникот има право на жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на решението“.

Член 2

Во целиот текст на Законот за внатрешни работи зборовите: „станиците на милицијата“, „станција на милиција“, „одделение на милицијата“, „посебна единица на милицијата“, „работници на милицијата“, „милиционери“, „милиционер“ и „милиција“ се заменуваат со зборовите: „полициските станици“, „полициска станица“, „полициско одделение“, „посебна полициска единица“, „полицајци“, „полицаец“ и „полиција“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

248.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ ЗА КРИВИЧНИ ДЕЛА И СТОПАНСКИ ПРЕСТАПИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17 и 18 март 1992 година.

Број 08-1115/1
18 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов, с. р.

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ ЗА КРИВИЧНИ ДЕЛА И СТОПАНСКИ ПРЕСТАПИ

Член 1

Во Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ број 19/79, 50/82, 42/85, 35/86 и 47/89), во член 68 ставот 2 се менува и гласи:

„Владата на Република Македонија ги одредува другите работни места што имаат карактер на одредени должности во казнено-поправна установа, воспитно-

поправен дом и Министерството за правосудство и управа во смисла на став 1 од овој член“.

Член 2

Во членот 158 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „што ја именува Владата на Република Македонија“.

Член 3

Во член 159 ставот 2 се менува и гласи:

„За претседател и членови на комисијата се именуваат претставници на Министерството за правосудство и управа, Министерството за внатрешни работи, судовите, јавните обвинителства и стручни и научни работници од пенолошката, криминолошката и кривично-правната област“.

Ставот 3 се брише, а ставовите 4, 5 и 6 стануваат ставови 3, 4 и 5.

Во ставот 5 зборот „Секретаријатот се заменува со зборот „Министерството“.

Член 4

Во членот 160 зборовите: „Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Владата на Република Македонија“.

Член 5

Во членот 162 став 1 зборовите: „општинскиот орган“ се заменуваат со зборовите: „на органот“.

Член 6

Во членот 164 ставови 1 и 3 зборовите: „надлежниот орган“ се заменуваат со зборот „органот“.

Во ставот 2 зборовите: „општинскиот орган“ се заменуваат со зборот „органот“.

Во ставот 3 бројот „300“ се заменува со бројот „5.000,00“.

Член 7

Насловите на главите: IX – извршување на смртна казна и XI – извршување на казна конфискација на имот и членовите од 182 до 186 и од 195 до 205 се бришат.

Член 8

По членот 294 се додава нов член 294-а, кој гласи:

„Член 294-а

Казната затвор се извршува во:

- Казнено-поправниот дом Идризово – Скопје;
- Казнено-поправниот дом од отворен вид – Струга,
- Затворот во Битола со отвореното одделение во Прилеп, за подрачјето на општините Битола, Демир Хисар, Крушево, Прилеп и Ресен;
- Затворот во Гевгелија за подрачјето на општините Валандово, Гевгелија, Кавадарци и Неготино;
- Затворот во Охрид за подрачјето на општините Дебар, Кичево, Македонски Брод, Охрид и Струга;
- Затворот во Скопје со отворените одделенија во Крива Паланка и Титов Велес, за подрачјето на Градот Скопје и општините Куманово, Кратово, Крива Паланка и Титов Велес;
- Затворот во Тетово за подрачјето на општините Гостивар и Тетово и
- Затворот во Штип со отвореното одделение во Струмица, за подрачјето на општините Берово, Винаца, Делчево, Кочани, Свети Николе, Радовиш, Пробиштип, Струмица и Штип.

Воспитно-поправната мерка упатување во воспитно-поправен дом се извршува во Воспитно-поправниот

дом во Тетово и Воспитно-поправниот дом за женски лица во Скопје.

Министерот за правосудство и управа донесува решение за распоредување на осудените лица во казнено-поправните установи во кои се извршува казната затвор“.

Член 9

Работниците, опремата, инвентарот и другите работи, архивата, документацијата и средствата на фондот на затворите што се укинуваат, ги преземаат затворите во чиј делокруг преминуваат работите на укинатите затвори.

Член 10

Управителите и замениците на управителите на казнено-поправните и воспитно-поправните установи од член 294-а на овој закон, именувани според досегашните прописи остануваат на должност до истекот на времето за кое се именувани.

Член 11

Членот 12 од Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ број 47/89) се брише.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

249.

Врз основа на член 75 ставовите 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за вршење на хидрометеоролошки работи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата, одржана на 18 март 1992 година.

Број 08-1123/1
18 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов, с. р.

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ВРШЕЊЕ НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат хидролошките и метеоролошките работи (во натамошниот текст: хидрометеоролошки работи) и начинот на нивното вршење.

Член 2

Хидрометеоролошките работи ги врши Републичкиот хидрометеоролошки завод (во натамошниот текст: Заводот).

Работите на метеоролошко обезбедување на воздушната пловидба од својот делокруг ги врши органот на управата надлежен за работи на контрола на летањето.

Член 3

Хидрометеоролошките работи ги опфаќаат: развојот и функционирањето на хидролошкото и метеоролошкото бдење, истражувањата на атмосферата, почвата и водните ресурси и работите на примената на хидрологијата и метеорологијата.

Член 4

Работи на развојот и функционирањето на хидролошкото и метеоролошкото бдење се:

1) воспоставување, изградба и одржување на мрежа на хидролошки и метеоролошки станици и мрежа на метеоролошки радарски центри и противградобијни станици, научни единици и институти;

2) хидролошки набљудувања и мерења на површинските и подземните води од првото ниво и изворите, речниот нанос, мразот на реките, акумулациите и езерата и специјалните хидролошки набљудувања и мерења во мрежата на хидролошки станици и основна обработка на забележаните податоци;

3) метеоролошки набљудувања и мерења за потребите на временската прогноза, на климатологијата, агрометеорологијата, воздухопловната метеорологија и специјални метеоролошки набљудувања во мрежата на метеоролошките станици и основна обработка на забележаните податоци;

4) набљудувања и мерења на карактеристиките на квалитетот на воздухот, врнежите и почвата, вклучувајќи ја и радиоактивноста на воздухот, врнежите и почвата во мрежата на метеоролошките станици, основна обработка на забележаните податоци и следење на преносот на загадувачките материи низ атмосферата;

5) набљудувања и мерења на карактеристиките на квалитетот на површинските води, на подземните води од првото ниво, езерата и акумулациите, вклучувајќи ја и радиоактивноста на водите во мрежата на хидролошките станици и основна обработка на забележаните податоци;

6) вршење на аеролошки и радарски метеоролошки мерења и набљудувања и следење на електричните процеси во атмосферата;

7) воспоставување, изградба и функционирање на хидрометеоролошкиот телекомуникационен систем за собирање, размена и распределба на забележаните податоци и обработените информации;

8) воспоставување и функционирање на аналитичко-прогностички систем, анализирање на времето и издавање на краткорочни и среднорочни прогнози и долгорочни изгледи на времето и прогноза на градоносни облаци, како и следење и предупредување за развојот на штетни и опасни метеоролошки појави;

9) воспоставување и функционирање на аналитичко-прогностички систем, анализирање на хидролошката состојба, издавање прогнози и извештаи за водостоите на реките, езерата, вештачките акумулации, подземните води, како и мразот на реките и езерата и следење и предупредување на развојот на штетни и опасни хидролошки појави;

10) давање извештаи и прогнози за квалитет на воздухот, водите и почвата од значење за заштита на животната средина и природата и следење и предупредување за нивното нагло загадување;

11) воспоставување, изградба и функционирање на систем за заштита од град и дејствување на градоносни облаци.

Член 5

Работи на истражување на атмосферата, почвата и водните ресурси се:

1) истражување и следење на процесите во атмосферата и развој на методи за прогнозирање на времето;

2) истражување и следење на хидролошките процеси и развој на методи за прогнозирање на водите;

3) истражување и следење на квалитативните карактеристики на воздухот, врнежите, површинските води, подземните води од првото ниво, езерата и почвата, вклучувајќи ја радиоактивноста на воздухот, врнежите и водите, преносот на загадувачките материи во нив и учество во истражувања на влијанието на загадувањето врз водните ресурси, климата и вегетацијата и развој на модели и методи за прогнозирање на загаденоста на воздухот, водите и почвата;

4) истражување на физичките основи на климата, следење на нејзините промени и колебања и развој на методи за прогнозирање на климата;

5) истражување на процесите и појавите во атмосферата значајни за воздушната пловидба;

6) истражување на физичките основи на модификацијата на времето и климата и развој на методи за оперативно спроведување на заштита од град и други облици на вештачко влијание и модификација на времето;

7) истражување и следење на енергетскиот потенцијал на сончевото зрачење и ветерот и на другите обновливи извори на енергијата и метеоролошки и хидролошки истражувања за рационално користење на енергетскиот потенцијал;

8) истражување и следење на влијанието на времето и климата врз земјоделството и врз шумарското производство, вклучувајќи ја и климата на земјиштето и истражувањето и развојот на методите на агрометеоролошките прогнози;

9) хидролошки и метеоролошки истражувања за изработка на водниот биланс и за користењето на водните потенцијали;

10) развој на инструменти, уреди и методи за хидролошки и метеоролошки набљудувања и мерења.

Член 6

Работи на примена на хидрологијата и метеорологијата се:

1) работи што се однесуваат на метеоролошкото обезбедување на воздушната пловидба, вклучувајќи ги и воените воздухоплови;

2) работи што се однесуваат на метеоролошките набљудувања за потребите на одбраната на Република Македонија;

3) работи на хидролошко и метеоролошко обезбедување на пловидбата на внатрешните пловни патишта на Република Македонија;

4) работи што се однесуваат на изработката на агрометеоролошки анализи и прогнози на степенот на опасноста од пожари во природната средина, како и работи на медицинската метеорологија;

5) хидролошки и метеоролошки работи за потребите на водостопанство на водотеците пресечени со државната граница или кои претставуваат државна граница, вклучувајќи ги и работите за потребите на одбраната на Република Македонија;

6) работи на примена на знаењата за климата и водните ресурси за потребите на стопанските и општествените дејности за потребите на одбраната на Република Македонија;

7) анализи на просторните и временските карактеристики на метеоролошките елементи и изработка на климатските основи за просторното и урбаното планирање и проектирање и за изградба на големи инвестициони објекти;

8) анализи на просторните и временските квалитативни и квантитативни карактеристики на режимот на површинските водни ресурси и на водните ресурси на подземните води од првото ниво за изработка на хидролошки основи за просторно и урбано планирање и проектирање и за изградба на големи инвестициони објекти.

Член 7

Хидрометеоролошките работи утврдени во членовите 5 и 6 на овој закон, се вршат според годишни и повеќегодишни програми.

Програмите за хидрометеоролошките работи од став 1 на овој член ги донесува Собранието на Република Македонија, на предлог на Владата.

Член 8

Работите на хидролошко и метеоролошко бдење од член 4 на овој закон се вршат непрекинато и претставуваат единствен хидрометеоролошки информационален систем на Република Македонија.

Хидрометеоролошкиот информационален систем на Република Македонија е интегрален дел од општествениот систем на информирање и е вклучен во меѓународните метеоролошки и хидролошки информационални системи.

Член 9

Работите од членовите 4 и 6 на овој закон се вршат според утврдените постапки и методи што ги пропишува Заводот.

Член 10

Хидрометеоролошките работи од член 4 став 1 точките 2, 3, 4, 5, 6, и 11 на овој закон се вршат со постојани набљудувачи, со повремени набљудувачи, односно стрелци или автоматски.

Критериумите за определување на надоместокот за вршење на повремени работи на набљудувачите, односно стрелците од став 1 на овој член ги утврдува Владата на Република Македонија,

Висината на надоместокот за вршење на повремени работи на набљудувачите, односно стрелците од став 2 на овој член ја утврдува директорот на Заводот.

Член 11

Во извршувањето на хидрометеоролошките работи Заводот:

1) ги извршува функциите на центар на хидрометеоролошкиот информационален систем на Република Македонија;

2) воспоставува и развива банки на хидролошки и метеоролошки податоци и на податоци за квалитетот на воздухот и водите забележани во мрежата на хидролошките и метеоролошките станици и во мрежата на метеоролошките радарски центри и противградобијни станици;

3) воспоставува и обезбедува работа, развој и унапредување на основите на метеоролошкиот и хидролошкиот прогностички систем;

4) воспоставува и обезбедува работа и развој на хидрометеоролошкиот телекомуникационен систем и обезбедува вклучување на Република Македонија во меѓународните метеоролошки и хидролошки информационални системи;

5) обезбедува остварување и чување на сталоните на метеоролошките и хидролошките инструменти, баждарење на инструментите во мрежата на метеоролошките и хидролошките станици и баждарење на инструментите на правните и физичките лица;

6) врши стручен надзор на спроведувањето на одредбите на член 17 на овој закон.

Член 12

Во рамките на извршувањето на работите од член 5 точка 5 и од член 6 точка 1 на овој закон, Заводот ги врши работите што се однесуваат на истражувањето, анализата и следењето на атмосферските услови кои влијаат на воздушната пловидба во воздушниот простор на Република Македонија, на изработка на прогностичките карти за планирање на летањето и на воздухопловната метеоролошка документација за летање, на архивирањето на податоците од аеродромските метеоролошки станици и на изработката на климатолошки монографии за аеродромите и воздухопловниот метеоролошки телекомуникационен систем.

Член 13

Заводот ги извршува и го координира извршувањето на меѓународните обврски на Република Македонија во областа на метеорологијата и хидрологијата, следење на квалитетот на водите и квалитетот на воздухот.

Член 14

Хидролошките и метеоролошките податоци и информации се јавни, освен податоците кои претставуваат воена или службена тајна.

Јавните податоци од став 1 на овој член ги објавува Заводот во соодветни годишници.

Член 15

Заводот е должен преку средствата за јавно информирање да ја известува јавноста за состојбата и развојот на времето и водите и да дава предупредувања за развојот и наидувањето на опасни и штетни хидролошки и метеоролошки појави.

Член 16

Хидрометеоролошките работи утврдени во член 6 на овој закон, Заводот може да ги врши посебно и за потребите на правни и физички лица (корисници на услуги) со надоместок.

Висината на надоместокот од став 1 на овој член се утврдува со договор склучен меѓу Заводот и корисниците на услугите.

Средствата што Заводот ќе ги оствари со вршење на хидрометеоролошките работи за заинтересираните корисници на услуги ќе се користат во согласност со закон.

Член 17

Хидролошки и метеоролошки мерења и набљудувања во смисла на овој закон, можат за свои потреби да вршат правни и физички лица во согласност со овој закон и со прописите за мерења и набљудувања донесени врз основа на овој закон.

Податоците добиени со мерењата и набљудувањата од став 1 на овој член правните и физичките лица можат без надомест да ги доставуваат до Заводот заради архивирање.

Член 18

Техничките средства, инструментите и уредите што се користат за набљудување во мрежите на хидролошките и метеоролошките станици мораат да бидат типизирани и испитани во согласност со пропишаните стандарди.

Испитувањето на нови технички средства, инструменти и уреди за метеоролошки и хидролошки набљудувања и издавањето на потврди за подобноста за нивно вклучување во хидрометеоролошкиот систем го врши Заводот.

Член 19

Техничките средства, инструментите, уредите и објектите за метеоролошки и хидролошки набљудува-

ња мораат да бидат заштитени од оштетување или уништување.

Член 20

Забрането е поставување на пречки, емисиони уреди, подигањето на градежни објекти, далноводи или други уреди што можат да ја попречат работата на техничките средства, инструментите и уредите за метеоролошки и хидролошки набљудувања и мерења.

Член 21

Водачот на воздухоплов во јавен превоз во воздушниот сообраќај кога лета, должен е да врши определени метеоролошки набљудувања и забележаните податоци да ги достави на Заводот.

Водачот на воздухопловот е должен за време на летот на воздухопловот да ги набљудува метеоролошките појави што се од влијание за безбедна воздушна пловидба, како и за шумските пожари и за тоа веднаш да ја извести надлежната служба за контролата на летањето.

Извештајот за набљудувањата од став 2 на овој член веднаш по приемот се вклучува во воздухопловниот метеоролошки телекомуникационен систем заради размена.

Член 22

Директорот на Заводот ќе донесе прописи за:

1) утврдувањето на мрежите и програмата за работа на хидролошките и метеоролошките станици и мрежата и програмата за работа на метеоролошките радарски центри и противградобијни станици (член 4 точка 1);

2) постапките и начинот за хидрометеоролошките набљудувања (член 4 точките 2, 3, 4, 5 и 6) и заштитата на објектите од член 19 на овој закон;

3) организацијата и постапката за работа на хидрометеоролошкиот телекомуникационен систем (член 4 точка 7);

4) техничките услови, методологијата на дејството, оцената на ефикасноста на заштитата од град и технологијата на работа на системот за заштита од град (член 4 точка 11);

5) методите и постапките за изработка на агрометеоролошки анализи и прогнози (член 6 точка 4);

6) организацијата, методите и постапките за работа и усогласено програмирање на развојот на хидрометеоролошкиот информациониен систем (член 8);

7) начинот на евидентирање и собирање на податоците забележани во мрежата на хидролошките и метеоролошките станици, единствената методологија на архивирање, каталозите и регистрите на банките и базите на тие податоци (член 11 точка 2);

8) хидролошки и метеоролошки податоци и информации кои претставуваат службена тајна (член 14).

Член 23

Директорот на Заводот во согласност со министерот за здравство и министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија и со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе донесе прописи за:

1) постапките и начинот на набљудување и мерење на квалитативните карактеристики на воздухот, врнежите и почвата во мрежата на метеоролошките станици (член 4 точка 4);

2) постапките и начинот на набљудувања и мерења на квалитативните карактеристики на водите во мрежата на хидролошките станици (член 4 точка 5);

3) основите на прогностичкиот систем и постапките за прогноза на квалитетот на воздухот, водите и почвата (член 4 точка 10).

Член 24

Министерот за народна одбрана во согласност со директорот на Заводот ќе донесе прописи за:

1) вршењето на хидрометеоролошките работи за потребите на одбраната на Република Македонија (член 6 точките 1,2 и 5);

2) хидролошки и метеоролошки податоци и информации кои претставуваат воена тајна (член 14 став 1).

Член 25

Директорот на Заводот во согласност со министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија ќе донесе прописи за:

1) програмата и начинот на метеоролошките набљудувања од авионот во воздух, начинот на составување извештаи за тие набљудувања и за вклучување на извештаите во хидрометеоролошкиот телекомуникационен систем, заради размена (член 21);

2) работите на хидролошкото и метеоролошкото обезбедување на воздушната пловидба и на пловидбата на внатрешните пловни патишта на Република Македонија (член 6 точките 1 и 3).

Член 26

Со парична казна од 5.000 до 25.000 динари ќе се казни за прекршок правното лице ако поставува пречки, емисиони уреди, подига градежни објекти, далноводи и други уреди што можат да ја попречат работата на техничките средства, инструментите и уредите за метеоролошки и хидролошки набљудувања и мерења (член 20).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на правното лице со парична казна од 500 до 2.500 динари.

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни и физичко лице и поединец во вршење на самостојна дејност или професија со парична казна од 5.000 до 15.000 динари.

Член 27

Со парична казна од 1.000 до 2.500 динари ќе се казни за прекршок водачот на воздухоплов ако во текот на летот на воздухопловот не врши определени метеоролошки набљудувања или ако забележаните податоци не ѝ ги достави на надлежната служба за контрола на летањето, или ако во текот на летот на воздухопловот забележи метеоролошки појави што се од влијание за безбедната воздушна пловидба, како и за шумските пожари, а за тоа веднаш не достави извештај до надлежната служба за контрола на летањето (член 21).

Член 28

Со парична казна од 1.000 до 25.000 динари ќе се казни за прекршок правно или физичко лице ако податоците за хидролошките и метеоролошките мерења и набљудувања што ги врши за свои потреби, не ги врши во согласност со прописите за набљудувања донесени врз основа на овој закон (член 17).

Член 29

Прописите од членовите 22, 23, 24 и 25 на овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До донесувањето на прописите од став 1 на овој член ќе се применуваат прописите донесени врз основа на Законот за хидрометеоролошките работи од интерес за целата земја, доколку не се во спротивност со овој закон.

Член 30

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, работниците, опремата, инвентарот, архивата, доку-

ментацијата и другите средства за работа на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност ги презема Републичкиот хидрометеоролошки завод.

Член 31

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за вршење на хидрометеоролошки работи („Службен весник на СРМ“ број 43/80 и 5/81), Законот за хидрометеоролошките работи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“ број 18/88 и 63/90) и Законот за самоуправната интересна заедница за заштита од градобијност („Службен весник на СРМ“ број 23/75).

Член 32

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

250.

Врз основа на член 7 од Законот за личните доходи и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на СРМ“ број 36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 38/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРАТЕНИЧКАТА ФУНКЦИЈА

1. Во Одлуката за висината на месечниот надоместок на трошоците за вршење на пратеничката функција („Службен весник на СРМ“ број 5/91), во точката 1, зборовите: „четири дневници“ се замеснуваат со зборовите „осум дневници“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 март 1992 година и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 10-1065/1

18 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

251.

Врз основа на член 68 од Уставот на Република Македонија и член 209 став 2 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА НАДВОРЕШНИ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА НАУЧНИТЕ И СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ

1. Во Одлуката за избор на надворешни членови на комисиите на Собранието на Република Македонија од редот на научните и стручните работници („Службен весник на Република Македонија“ број 32/91), во став 1 во точка 7, во Комисијата за стопанство наместо „Горѓи Гајдов, претседател на Здружението на самостојните занаетчији – Скопје“, треба да стои:

„Боро Неделков, вршител на интелектуални услуги“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 10-1064/1
18 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

252.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СОСТАВ НА УРЕДУВАЧКИОТ ОДБОР НА „СОБРАНИСКИОТ ИНФОРМАТОР“

I. Уредувачкиот одбор на „Собранискиот информатор“ го сочинуваат:

1. претседател
Целадин Мурати, потпретседател на Собранието на Република Македонија,

2. членови
Горѓи Котевски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Доста Димовска, пратеник во Собранието на Република Македонија

Љупчо Јакимоски, пратеник во Собранието на Република Македонија

Драги Арсов, пратеник во Собранието на Република Македонија

Благој Ханџиски, пратеник во Собранието на Република Македонија

Наке Стојановски, пратеник во Собранието на Република Македонија

Љубомир Поповски, пратеник во Собранието на Република Македонија

Насер Зибири, пратеник во Собранието на Република Македонија

Абдурахман Алити, пратеник во Собранието на Република Македонија

Панчо Мишов, пратеник во Собранието на Република Македонија

Бранко Арсовски, пратеник во Собранието на Република Македонија

Ефтим Манев, пратеник во Собранието на Република Македонија

Гоко Поповски, раководител на Секторот за информирање, документација и библиотека на Собранието на Република Македонија,

Ленче Глигоровска, новинар во Собранието на Република Македонија

Бранко Јермилов, новинар во Собранието на Република Македонија,

Михајло Горѓиев, шеф на печатницата на Собранието на Република Македонија.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1063/1
18 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

253.

Врз основа на член 89 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 март 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА
НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Се разрешува од функцијата судија на Врховниот суд на Република Македонија Олга Наумова, поради остварување на правото на пензија, сметано од 1 април 1992 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1057/1
18 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов, с.р.

254.

Врз основа на член 34 од Законот за судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ“ број 6/85, 13/86, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА
ЗА ПРЕКРШОЦИ ВО ОПШТИНСКИОТ СУД ЗА
ПРЕКРШОЦИ ВО СКОПЈЕ**

1. Се разрешува од функцијата судија за прекршоци во Општинскиот суд за прекршоци во Скопје Ванчо Здравев, по негово барање, сметано од 1. април 1992 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1058/1
18 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов, с.р.

255.

Врз основа на член 34 од Законот за судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ“ број 6/85, 13/86, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА ЗА
ПРЕКРШОЦИ ВО ОПШТИНСКИОТ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ ВО СТРУМИЦА**

1. Се разрешува од функцијата судија за прекршоци во Општинскиот суд за прекршоци во Струмица Трајчо Аљоков, поради остварување на правото на административна пензија за 31 декември 1991 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1060/1
18 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов, с.р.

256.

Врз основа на член 12 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ број 40/87, 36/89), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И
ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
НА НАГРАДАТА „25 МАЈ“**

1. Се разрешуваат од функцијата претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „25 Мај“ поради истекот на времето за кое се именувани и тоа:

а) претседател
Димитар Поповски,

б) членовите:
Елизабета Божиновска,
Владимир Боцевски,
Зоран Илиевски,
Мети Крлиу,
Ѓорѓи Кузмановски,
д-р Благоја Старковски,
Насе Насев,
Милан Наумовски,
Емин Салих,
Душко Сековски,
Гале Фидановски и
Иван Чемерски.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1059/1
18 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов, с.р.

257.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ
ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА
ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

1. За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување индивидуален работоводен орган на Шумарскиот факултет во Скопје се именуваат: Тиме

Андонов, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Насер Зибири, пратеник во Собранието на Република Македонија

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1062/1
18 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

258.

Врз основа на член 257 од Законот за насочено образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ВИШАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА

1. За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување индивидуален работоводен орган на Вишата медицинска школа во Битола, се именуваат:

Димитар Димитровски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Благоја Тошевски, пратеник во Собранието на Република Македонија

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1061/1
18 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

259.

Врз основа на член 62 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85 и 12/90), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА РО ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ „СКОПЈЕ“ – СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ИНСТИТУТОТ

1. Собранието на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на РО Економски институт „Скопје“ – Скопје со која за индивидуален работоводен орган на Институтот, е именуван д-р Александар Петровски, научен советник во Институтот.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1054/1
18 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

260.

Врз основа на член 62 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85 и 12/90), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ „СКОПЈЕ“ – СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ИНСТИТУТОТ

1. Собранието на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Ветеринарниот институт „Скопје“ – Скопје со која за индивидуален работоводен орган на Институтот, е именуван: д-р Георги Мицковски, виш научен соработник.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1055/1
18 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

261.

Врз основа на член 62 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85 и 12/80), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА ВО ПРИЛЕП ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ИНСТИТУТОТ

1. Собранието на Република Македонија не дава согласност на Одлуката на Советот на Институтот за старословенска култура во Прилеп со која за индивидуален работоводен орган на Институтот е именуван д-р Лидија Славска, научен советник во Институтот.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1056/1
18 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

262.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЧИЛИШТЕТО ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ „КОЧО РАЦИН“ – СКОПЈЕ

1. За претставник на Републиката во Советот на Училиштето за средно образование „Кочо Рацин“ – Скопје, се именува Мице Мишевски, професор во ГУЦ „Здравко Цветковски“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1066/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

263.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА МАШИНСКО-МЕТАЛУРШКИОТ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „ПАНЧЕ АРСОВСКИ“ – СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во работничкиот совет на Машинско-металуршкиот училишен центар „Панче Арсовски“ – Скопје, се именуваат:

Драган Минов, одборник во СО „Гази Баба“, главен раководител на ладна валавница при ВК – Скопје и

Ангел Стаменковски, секретар на Собранието на општина Гази Баба – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1071/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

264.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ЕМУЦ „НИКОЛА ТЕСЛА“ – СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален рабоводен орган на ЕМУЦ „Никола Тесла“ – Скопје, се избираат:

Јордан Бошков, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Никола Маркоски, дипл. правник, началник во ПЕ Гази Баба на Министерството за народна одбрана.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1093/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

265.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „САВА КОВАЧЕВИК“ – СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Сава Ковачевиќ“ – Скопје се именуваат:

Јован Родевски, референт за кадри во МЗ „Тито“ – Скопје и

Драган Симјановски, дипл. економист, одборник во СО Кисела Вода.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1083/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

266.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Кирил и Методиј“ – Скопје, се именуваат:

Елена Старделова, стручен соработник во Пионерскиот дом Карпош и Марија Узунова, наставник во ОУ „В. И. Ленин“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1086/1
12 март 1992 година,
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

267.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“ – СКОПЈЕ**

1. За претставник на Републиката во Советот на ОУ „Коле Неделковски“ – Скопје, се именува

Симо Тодоровски, наставник во ОУ „Ј.Х. Песталоци“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1085/1
12 март 1992 година,
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

268.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“ – СКОПЈЕ**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Коле Неделковски“ – Скопје, се именуваат:

Марија Величковска, педагог во ОУ „В. И. Ленин“ – Скопје и

Тања Дојчиновска, дипл. правник, вработена во КПЗ на град Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1104/1
12 март 1992 година,
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

269.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ДРАГА СТОЈАНОВСКА“ С. РАКОТИНЦИ – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Драга Стојановска“ с. Ракотинци – Скопје, се именуваат:

Љубе Аврамовски, одборник во СО Кисела Вода и Јордан Стаматовски, одделенски наставник во ОУ „Ѓуро Салај“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1084/1
12 март 1992 година,
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

270.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО БИБЛИОТЕКАТА „БРАКА МИЛАДИНОВЦИ“ ВО СКОПЈЕ**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во Библиотека-та „Браќа Миладиновци“ во Скопје, се избираат:

Предраг Пенушлиски, индивидуален работоводен орган на Центарот за организирање природби, „Универзална сала“ – Скопје и

д-р Томе Саздов, проф. на Филолошкиот факултет во Скопје

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1110/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

271.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ДРАМСКИОТ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во Драмскиот театар во Скопје, се избираат:

Кирил Ристески, доцент на факултетот за драмски уметности – Скопје и

Јоана Поповска, артист во Македонскиот народен театар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1094/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата
Никола Крстески, с.р.

272.

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за библиотечната дејност („Службен весник на СРМ“ број 35/84 и 51/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА БИБЛИОТЕКАТА „БРАКА МИЛАДИНОВЦИ“ – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Советот на Библиотека-та „Браќа Миладиновци“ – Скопје, се именуваат:

Трајче Андонов, директор на издавачкиот сектор во ИРО „Култура“ – Скопје и

Рајко Јовановски, писател вработен во ИРО „Детска радост“ Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1092/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

273.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЗУФЕР МУСИК“ ТЕТОВО**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Зуфер Музик“ – Тетово, се избираат:

м-р Јованче Дамјановски, раководител на ПЕ на Министерството за шумарство и водостопанство и Сајалдин Кизими, наставник-директор на Планинарскиот дом – Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1107/1
12 март 1992 година,
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

274.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЈЕТА Е РЕ“ С. ШИПКОВИЦА – ТЕТОВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Јета е ре“ с. Шипковица – Тетово, се именуваат:

Гзиме Хусеини, медицинска сестра вработена во амбулантата во с. Шипковица и

Иљаз Ибиши, вработен во ОУ „Х. Антески“ с. Требош (живее во с. Шипковица).

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1105/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател *
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

275.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА РО ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ С. ЛУКОВО – СТРУГА

1. За претставници на Републиката во Работничкиот совет на РО ОУ „Кирил и Методиј“ с. Луково – Струга, се именуваат:

Благоја Дејноски, инженер во ШИК Јабланица и Владо Младеноски, наставник во ОУ с. Подгорци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1081/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата
Никола Крстески, с.р.

276.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ОУ „ЕДИНСТВО“ С. ДЕЛОГОЖДА – СТРУГА

1. За претставници на Републиката во Советот на РО ОУ „Единство“ с. Делогожда – Струга, се именуваат:

Агрон Бајрами, директор на АД Караорман с. Враншта и

Војислав Понески, педагог во РО ОУ „Климент Охридски“ с. Драслаица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1082/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

277.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „МОША ПИЈАДЕ“ ЦЕНТАР – ЖУПА – ДЕБАР

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Моша Пијаде“ – Центар – Жупа – Дебар, се именуваат:

Седат Беќировски, вработен во МВР-ПЕ – Дебар и Реџо Муслиовски, општествено-политички работник во пензија од с. Д. Косоврасти.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1099/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

278.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „МОША ПИЈАДЕ“ ЦЕНТАР ЖУПА – ДЕБАР

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Моша Пијаде“ Центар Жупа – Дебар, се именуваат:

Изет Изет, шеф на месна канцеларија во с. Коцацки-Дебар и

Цветко Лалчевски, овластен работник во ПЕ Дебар на Фондот за здравство.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1074/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

279.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „РИСТЕ РИСТЕВСКИ“ С. ДОЛНО КОСОВРАСТИ – ДЕБАР

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Ристо Ристевски“ с. Долно Косоврасти – Дебар, се именуваат:

Муамет Куртоски, одборник во СО Дебар, градежен техничар во Претпријатието „Депласт“ и

Кенан Мимидиновски, директор на Локалната радио станица – Дебар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1075/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

280.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „РИСТЕ РИСТЕВСКИ“ С. Д. КОСОВРАСТИ - ДЕБАР

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Ристе Ристевски“ с. Д. Косоврасти - Дебар, се именуваат:

Канија Идризоски, завршил Педагошка академија, вработен во РЕ на „Макпетрол“ - с. Могорче и

Вера Тодоровска, вработена во Радиостаницата во Дебар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1098/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

281.

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за библиотечната дејност („Службен весник на СРМ“ број 35/84 и 51/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОПШТИНСКАТА МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО“ - СТРУМИЦА

1. За претставници на Републиката во Советот на Општинската матична библиотека „Благој Јанков Мучето“ - Струмица, се именуваат:

Јован Ананиев, археолог, вработен во Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музеј - Струмица и

Туше Гошев, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1072/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

282.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОПШТИНСКАТА МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „БЛАГОЈ ЈАНКОВ-МУЧЕТО“ – СТРУМИЦА

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во Општинската матична библиотека „Благој Јанков - Мучето“ – Струмица, се избираат:

Никола Дончев, дипломиран правник во ПЕ Струмица на Министерството за правосудство и управа и Ванчо Младенов, пратеник на Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1095/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

283.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ПРПАРИМИ“ С. ЧЕГРАНЕ – ГОСТИВАР

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Прпарими“ с. Чеграње - Гостивар, се именуваат:

Азир Мустафи, поранешен советник во Заводот за школство во Гостивар, сега во пензија и

Русе Топузовски, поранешен советник во Заводот за школство во Гостивар, сега во пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1073/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

284.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „ДЕТСКА РАДОСТ“ - ГОСТИВАР

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Детска радост“ - Гостивар, се избираат:

Нурфе Јовановски, референт во ПЕ Гостивар на Министерството за труд и социјална политика и

Онче Милошевски, директор на Работничкиот универзитет во Гостивар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1096/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

285.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78, 35/85, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 38/91), и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ГОСТИВАР

1. За претставници на Републиката во Собирот на работниците на Центарот за социјална работа во Гостивар, се именуваат:

Дамјан Јаковлевски, судија во Општинскиот суд во Гостивар,

Елена Михајловска, педагог-директор на Детската градинка „Детска радост“ - Гостивар и

Асани Реџие, социјален работник, вработен во Сојузот на социјално-хуманитарните организации во Гостивар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1091/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

286.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „МОША ПИЈАДЕ“ - ГОСТИВАР

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Моша Пијаде“ - Гостивар, се именуваат:

Алигега Неби, наставник во пензија ул. „Живко Брајковски“ бб - Гостивар и

Ратко Гиновски, професор на Економското училиште во Гостивар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1097/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

287.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ С. ОРАШЕЦ - КУМАНОВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Кирил и Методиј“ с. Орашец - Куманово, се именуваат:

Милка Даштевска, вработена во СО Куманово и Круне Младеновски, директор на ОУ „11 Октомври“ Куманово

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1101/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

СОДРЖИНА

247. Закон за изменување на Законот за внатрешни работи. 249
248. Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи 249
249. Закон за вршење на хидрометеоролошки работи 250
250. Одлука за изменување на Одлуката за висината на месечниот надоместок на трошоците за вршење на пратеничката функција 254
251. Одлука за изменување на Одлуката за избор на надворешни членови на комисиите на Собранието на Република Македонија од редот на научните и стручните работници 254
252. Одлука за состав на Уредувачкиот одбор на „Собранискиот информатор“ 254
253. Одлука за разрешување од функцијата судија на Врховниот суд на Република Македонија . . . 255
254. Одлука за разрешување од функцијата судија за прекршоци во Општинскиот суд за прекршоци во Скопје. 255
255. Одлука за разрешување од функцијата судија за прекршоци во Општинскиот суд за прекршоци во Струмица 255
256. Одлука за разрешување на претседателот и членовите на Одборот за доделување на наградата „25 Мај“ 255
257. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување индивидуален работоводен орган на Шумарскиот факултет во Скопје. 255
258. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување индивидуален работоводен орган на Вината медицинска школа во Битола 256
259. Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на РО Економски институт „Скопје“ – Скопје за именување на индивидуален работоводен орган на Институтот 256
260. Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на Ветеринарниот институт „Скопје“ – Скопје за именување на индивидуален работоводен орган на Институтот 256
261. Одлука за неодавање согласност на Одлуката на Советот на Институтот за старословенска култура во Прилеп за именување на индивидуален работоводен орган на Институтот 256
262. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на Училиштето за средно образование „Кочо Рацин“ – Скопје 257
263. Одлука за именување претставници на Републиката во Работничкиот совет на Машинско-металуршкиот училищен центар „Панче Арсовски“ – Скопје 257
264. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЕМУЦ „Никола Тесла“ – Скопје. 257
265. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Сава Ковачевски“ – Скопје. 257
266. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Кирил и Методиј“ – Скопје. 258
267. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на ОУ „Коле Неделковски“ – Скопје 258
268. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Моша Пијаде“ - Гостивар 258

Врз основа на Заклучокот на Собранието на Република Македонија, Комисијата за уставни прашања на Собранието на Република Македонија распишува

КОНКУРС ЗА ДОБИВАЊЕ НА ИДЕЈНИ ЛИКОВНИ РЕШЕНИЈА ЗА ГРБОТ И ЗНАМЕТО И МУЗИЧКО-ТЕКСТУАЛНИ РЕШЕНИЈА ЗА ХИМНАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Распишувач на конкурсот е Комисијата за уставни прашања на Собранието на Република Македонија, врз основа на Заклучокот на Собранието на Република Македонија.

2. Цел на конкурсот е да се добијат идејни ликовни решенија за грбот и знамето и музичко текстуални решенија за химната на Република Македонија.

3. Решенијата за грбот, знамето и химната на Република Македонија треба да ги изразат државноста, самостојноста и сувереноста на Републиката, историските традиции, културното наследство, стремежот за социјален и духовен напредок, природните карактеристики на Републиката, заедничкото и сожителството и современите стремежи за демократско општество и европска и светска интеграција.

4. Конкурсот е јавен и анонимен.

5. Работната група формирана од Комисијата за уставни прашања на Собранието на Република Македонија ќе изврши рецензија на добисните идејни решенија и на Комисијата за уставни прашања ќе и поднесе извештај со предлог за избор.

6. За најдобрите идејни ликовни и музичко текстуални решенија се предвидуваат награди и откупи:

I награда за грбот, за знамето и за химната 500.000,00 дин.

II награда за грбот, за знамето и за химната 350.000,00 дин.

III награда за грбот, за знамето и за химната 250.000,00 дин.

и 4 откупа по 150.000,00 динари.

Наградените решенија остануваат во сопственост на Собранието на Република Македонија.

Авторските права на учесниците во конкурсот чии решенија ќе бидат прифатени за државни симболи на Република Македонија, му припаѓаат на Собранието на Република Македонија.

7. Рокови:

– конкурсот почнува да тече од 25 март 1992 година;

– рокот за предавање на идејните решенија е најдоцна до 10 април 1992 година.

За идејните решенија испратени по пошта важи датумот и часот на пратката.

Испратените по пошта идејни решенија треба да се најават телеграфски со ознака на бројот на поштенската пратка.

8. Идејните решенија да се доставуваат до Комисијата за уставни прашања на Собранието на Република Македонија.

Од Комисијата
за уставни прашања на Собранието
на Република Македонија

- воден орган на ОУ „Коле Неделковски“ – Скопје 258
269. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Драга Стојановска“ с. Ракотинци – Скопје 258
270. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работен орган во Библиотеката „Браќа Миладиновци“ во Скопје 259
271. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работен орган во Драмскиот театар во Скопје . . . 259
272. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Библиотеката „Браќа Миладиновци“ Скопје 259
273. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работен орган на ОУ „Зуфер Мусиќ“ – Тетово . . . 259
274. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работен орган на ОУ „Јета е ре“ с. Шипковица – Тетово 260
275. Одлука за именување претставници на Републиката во Работничкиот совет на РО ОУ „Кирил и Методиј“ с. Луково – Струга 260
276. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на РО ОУ „Единство“ с. Делогожда – Струга 260
277. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работен орган на ОУ „Моша Пијаде“ Центар – Жупа – Дебар 260
278. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Моша Пијаде“ Центар Жупа – Дебар 261
279. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Ристе Ристевски“ с. Долно Косоврасти – Дебар 261
280. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работен орган на ОУ „Ристе Ристевски“ с. Д. Косоврасти – Дебар 261
281. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Општинската матична библиотека „Благој Јанков – Мучето“ – Струмица 261
282. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работен орган во Општинската матична библиотека „Благој Јанков – Мучето“ – Струмица . . . 262
283. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Прпарници“ с. Чеграње – Гостивар 262
284. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работен орган на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Детска радост“ – Гостивар 262
285. Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работниците на Центарот за социјална работа во Гостивар 262
286. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работен орган на ОУ „Моша Пијаде“ – Гостивар 263
287. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работен орган на ОУ „Кирил и Методиј“ с. Орашец – Куманово 263